

Сегашна позиција:	Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 година - Скопје, асистент Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 година / Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011 година /
Фирма:	Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
1. Презиме:	Шерденковска
2. Име:	Меланија
3. Дата на раѓање:	18.06.1962
4. Националност:	Македонска
5. Образование:	Доктор на технички науки од областа на инжињерството, архитектонската и урбанизмот, 2011 година, магистерски студии започнати на Архитектонскиот факултет, Универзитет во Белград, 1985 година, завршена во 1996 година на Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, магистер по инжињерство, архитектура и урбанизам, 1991/1996 година, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, дипломиран инжињер архитект, 1980/85, наградена како студент на година, 1985, од Фонд Френк Харфорд Менинг и од универзитетот Свети Кирил и Методиј,

Институција:	Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дата (од-до):	Октомври 2003 / 2022
Степен на образование или добиена диплома:	Доктор по технички науки од областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот Докторска теза: Мијачко станбено градителство - потекло, развој и достигнувања

Институција:	Архитектонски факултет, Универзитет - Београд
Дата (од-до):	Октомври 1991 / 19 Јануари 1996
Степен на образование или добиена диплома:	Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот Магистерски труд - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за одгледување на свињи - специфични перформанси на градежни материјали и системи за вентилација и греење

Институција:	Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дата (од-до):	Октомври 1985 / Октомври 1991
Степен на образование или добиена диплома:	Кандидат Специјалист, во областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот Теза за Специјализација - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за одгледување на свињи

Институција:	Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дата (од-до):	Октомври 1980/ 19 Октомври 1985
Степен на образование или добиена диплома:	Дипломиран инжињер архитект, насока Внатрешна архитектура и Ентериер Специјализација на дипломскиот труд во полето на реконструкција и ревитализација на објектите во Дубровник, девастирани од промените низ вековите и последиците од последниот земјотрес Дипломски труд: Реконструкција и ревитализација на Андровиќева палатата и оформување на плоштадот на просторот наречен Бошковиќева пољана

7. Јазици, вештини: означени со (1) за најлошо и (5) најдобро познавање

Јазик	Читање	Зборување	Пишување
Македонски	мајчин		
Англиски	5	5	5
Германски	2	1	2
Хрватски	5	5	5
Италијански	5	2	4
Српски	5	5	5
Руски	5	1	3

8. Членство во професионални тела:

Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија

9. Други вештини:

Напредно знаење околу обработка на текст и табели (MS Office, MS Project), AutoCAD, Archicad, Solid WORKS, Photoshop, Artlantis, Corel Draw

10. Позиција во институцијата:

Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 Асистент Професор, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 Експерт на Агенција за енергетика на Република Македонија, 2010

11. Години работа во институцијата:

од 1986

12. Главни квалификации:

Доктор по технички науки од областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот, 2011 година / Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011 година / Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 година / Асистент професор, Архитектонски Факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 година

Докторат по технички науки од областа на инжињерство, архитектура и урбанизам, 2011 година, Магистерски студии започнати на Архитектонскиот факултет, Универзитет во Белград, 1985 година, завршени во 1996 година на Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, магистер по инжињерство, архитектура и урбанизам, 1991/1996 година, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, дипломиран инжињер архитект, 1980/85, наградена како најдобар студент за годината 1985, наградата 26 јули од фондацијата на Френк Харфорд Менинг Фонд и како најдобар студент од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ за 1985 година.

13. Professional experience record:

Дата (од-до):	07/1997 до денес
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје / Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011 година
Опис:	<u>Теренски истражувања</u> од областа на руралната архитектура во Македонија, 1998/2011 година и продолжуваат до денес. <u>Научно истражување</u> од областа на руралната архитектура во Македонија со посебен осврт на архитектурата на Мијаците 1998/2011 и продолжува денес <u>Научни трудови</u>: Докторска теза – Мијачко станбено градителство, потекло, развој и дострели 2011 година <u>Археолошки истражувања</u>: Автор на реконструкција на станбени објекти од периодот VII-II век пр.н.е., археолошки локалитет Вардарски Рид, сесија 1999/2000 <u>Проекти :</u> Дизајн на кафе Акт / Бисер, Март 1998 Дизајн за реконструкција на бараки во Општина Чаир во станбени објекти, 1999 Дизајн на локал оформен како повеќенаменски простор, / Бисер, Март 1999 Дизајн за индивидуална станбена зграда на улица Финска бр.99 / 2002 година Дизајн за доградба и надградба на колективна станбена зграда на улица Гиго Михајловски бр. 2, 2003 Дизајн за реконструкција и развој на Центарот за спорт и рекреација / Крани, 2002 година Дизајн: Дизајн за симбол и лого за кабинет за водовод, канализација и мелиорација, Градежен факултет, Скопје, 10.1998 Поканет конкурс за дизајн на етикета за вино Кратошија, 09.1991 година <u>Симпозиуми:</u> Заштеда на енергија во архитектурата, УНЕСКО, Белград, 8-11. 09.1991 година; Одржлив развој на регионот Преспа, Отешево, 06.2000 година <u>Објавени дела:</u> • Влијание на Мијачките градители на врз развојот на градителството и градбата на Балканскиот полуостров, Етнологија, Зборник на музеи на Македонија, 3, 2005 година; • Карактеристики на куќата во Мијачкиот крај, Зборник на трудови, Институт за заштита на спомениците на културата, природни реткости, музеј и галерија, Битола, 15, 2004 година • Градителската дејност на Мијаците, Културно наследство, Зборник на трудови на Републичкиот завод за заштита на спомениците на Култура, 30/31, 2004/05; • Влијание на Мијачките градители врз развојот на градбата и градителството на Балканскиот полуостров, Македонско наследство, Списание за археологија, историја и историја на уметност и етнологија, 16, 2001; • Богомилското движењето и некои од импликациите врз уметничкото творештво, Македонско наследство, списание за археологија, историја и историја на уметноста и етнологијата, 22, 2004 година; • Куќа - симбол, симболика на куќата и нејзините примарни елементи - каменот, огништето и вратата, низ вековите и цивилизациите, Блесок, Централна унија на културата, културата и уменоста, 5 октомври-ноември, 1998 година, Интернет; • Движењето Богомилите и неговите импликации, Блесок, списание во областа на науката, културата и уметноста, 15, јуни-јули, 2000 година, Интернет; • Македонска градителска традиција, Нова Македонија, серија од 8 продолженија, 20-27, 11, 1999 година <u>Објавена книга:</u> Мијачко станбено градителство – потекло развој дострели, Матица македонска, ноември, 2016 година <u>Образование:</u> Диплома (соодветна на Дипломата на Факултет за библиотекари) на поле на

	библиотечната наука, НУБ Свети Климент Охридски, Скопје / октомври, ноември, декември 2008 година Проекти за одржлив развој: - Учество на конкурсите за Фондовите на Форд за одржлив развој / 1. проект - Одржлив развој за Преспанскиот регион, 2. проект - Одржлив развој за на Мијачкиот регион - Проект за одржлив развој на Македонија со посебен осврт на Одржлив развој на Преспанскиот регион и Одржлив развој на Мијачкиот регион, за Влада на Македонија / 2009 година
--	---

Дата (од-до):	10/2011 до денес
Локација:	Македонија
Институција:	Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011
Позиција:	Експерт/ Доктор по технички науки од областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот, 2011 година
Опис:	учество во целокупната работа на Агенцијата за енергетика во однос на прилагодувањето и издавањето на Стандардите во областа на производство и потрошувачка и на енергија, материјали за заштеда на енергија, конструкции и системи, како и учество во целокупната работа во подготовката на новите стандарди за енергетска ефикасност и заштеда на енергија

Дата (од-до):	12/1995
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Асистент Професор/ Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот /Јануари, 1996
Опис:	Образовна работа: Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, снабдувањето со сировини. Магистерски труд - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за одгледување на свињи - специфични перформанси на градежни материјали и системи за вентилација и греење Теренско истражување на руралната архитектура во Македонија, 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997 Научно истражување од областа на руралната архитектура во Македонија со посебен осврт на архитектурата на Мијаците 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997

Дата (од-до):	01/1991
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Помлад асистент професор, по втор пат / магистерски студии започнати на Архитектонскиот факултет, Универзитет во Белград, 1985 година, завршени 1996 година на Архитектонскиот факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, магистер инжињер, архитект и урбанист
Опис:	1991 г. / 1996 година, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот, Благодарница за посебниот учество и напредок во наставниот процес, за 40-годишнината на Факултетот, 1989 година Проекти: Дизајн за индивидуална станбена зграда во Грчец Скопје, 1992

	Поканет конкурс за архитектура и урбанизам на Арабати Баба Теке во Тетово, 12.1992 година <u>Симпозиум:</u> Заштеда на енергија во архитектурата, УНЕСКО, Белград, 8-11. 09.1991 година; <u>Образовна работа:</u> Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, снабдувањето со сировини. <u>Дополнителна активност на Факултет:</u> Поставување и организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на Архитектонскиот факултет - Скопје/ Биста'91, во рамките на Биеналето на македонската архитектура - Скопје / Бимас '91 Организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на Архитектонскиот факултет - Скопје, повикано / Биста'93 во рамките на Биеналето на македонската архитектура - Скопје / Бимас '93 Организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на Архитектонскиот факултет – Скопје / Биста'95, во рамките на Биеналето на македонската архитектура - Скопје / Бимас '95
--	--

Дата (од-до):	09/1987
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Помлад асистент професор, прв пат
Опис:	Архитектонски факултет, Универзитет – Београд, Октомври 1985 / Октомври 1991 <u>Кандидат Специјалист,</u> во областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот Теза за Специјализација - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за одгледување на свињи <u>Учесник во научно-истражувачки проект</u> Димензионирање на светлосни отвори од аспект на осветленост и заштеда на енергија, 1986-1990; <u>Изработени теми:</u> Компаративна анализа на примената на градежните материјали во фасадните сидови од аспект на термичката заштита, 1988 година; Постоечки типови села - регионален карактер на традиционална кука, 1989 година; Карактеристика на руралните објекти во Преспанскиот крај, 1989 година Образовна работа: Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, снабдувањето со сировини. <u>Благодарница за посебниот придонес во наставниот процес,</u> за 40-годишнината на Факултетот, 1989 година

Дата (од-до):	08/1986
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Помлад асистент професор, прв пат, приправник Архитектонски факултет, Универзитет – Београд, Октомври 1985 / Октомври 1991

Опис:	<u>Учесник во научно-истражувачки проект</u> Димензионирање на светлосни отвори од аспект на осветленост и заштеда на енергија, 1986-1990; <u>Изработени теми:</u> Компаративна анализа на градежни материјали и надворешни сидови од аспект на топлинска заштита, 1986; Компаративна анализа на примена на бетон, челик и дрво во конструкцијата на објектите, 1987; Компаративна анализа на примена на градежни материјали во фасадни сидови од аспект на топлинската заштита <u>Проекти:</u> Конкурс за архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и Андровиќева палата во Дубровник, во категорија во која не се доделени награди, претставува единствениот решение, кое од комисијата е истакнато како проект со посебни вредности, селектор Ранко Радовиќ, објавено во Čovek i Prostor, Zagreb, 04.1986 <u>Образовна работа:</u> Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, снабдувањето со сировини.
-------	---

Дата (од-до):	1980 / Октомври 1985
Локација:	Македонија
Институција:	Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Позиција:	Студент, 1980/85, дипломиран инжињер архитект, - како студент на годината 1985 – доделена наградата 26 јули од страна на Френк Харфорд Менинг Фонд - како студент на годината 1985 година доделена наградата од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
Опис:	<u>Дипломиран инжињер архитект</u>, специјализација во областа на реконструкцијата и ревитализацијата на објектите во Дубровник, девастирани од промените низ вековите и санирање на последиците од последниот земјотрес <u>Дипломска работа</u> : Архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и Андровиќева палата во Дубровник <u>Проекти:</u> Конкурс за архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и Андровиќева палата во Дубровник, во категорија во која не се доделени награди, претставува единствениот решение, кое од комисијата е истакнато како проект со посебни вредности, селектор Ранко Радовиќ, објавено во Čovek i Prostor, Zagreb, 04.1986